

20120140459

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 82, став (3) од Законот за квалитетот на земјоделските производи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10 и 53/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЕЧАТОТ, КАКО И СОДРЖИНАТА НА ЕТИКЕТАТА НА ТРУПОВИТЕ НА ГОВЕДАТА (*)

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на означување, формата и содржината на печатот, како и содржината на етикетата на труповите од говеда.

Член 2

- (1) Труповите се означуваат со печат и/или етикета
- (2) Означувањето согласно овој правилник се врши во самите кланични капацитети.
- (3) Означувањето со печатирање се врши со нанесување печат на надворешната страна на трупот користејќи небришливо и нетоксично масло.
- (4) Печатите се нанесуваат на задните четвртини од трупот, на грбот во висина на четвртиот лумбален прешлен и на предните четвртини од трупот, на градите на околу 10 до 30 сантиметри од градната коска.
- (5) Означување може да се врши и со етикета прикачена на трупот како единствен начин на означување или заедно со означувањето со нанесување печат. Етикетите се чуваат и се нанесуваат само во одобрените кланични капацитети.
- (6) Етикетите треба да се заштитени од можно оштетување, да се отпорни на кинење и да се цврсто прикачени на секоја четвртина на местата наведени во ставот (3) од овој член.
- (7) Во случаи кога класификацијата се врши користејќи системи за автоматизирана класификација, се користат исклучиво етикети.

Член 3

- (1) Печатот од член 2 став (3) на овој правилник има округла форма.
- (2) Печатот во зависност од категоријата на труповите согласно Законот за квалитетот на земјоделските производи, ги содржи следните ознаки:
 - за категоријата (А, В, С, D и Е) или поткатегорија (D1, D2 или D3) на говедскиот труп или половина;
 - за класата според меснатоста (S, E, U, R, O или P) на говедскиот труп или половина;
 - за подкласата според меснатоста (+ или -) на говедскиот труп или половина;
 - за класата според покриеноста со масно ткиво (1, 2, 3, 4 или 5) на говедскиот труп или половина;
 - за подкласата според покриеноста со масно ткиво (+ или -) на говедскиот труп или половина и
 - ознака за Идентификациски број на класификаторот.

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата за утврдување на детални правила за примена на Регулатива (ЕК) бр. 1234/2007 на Комисијата во однос на пазарните стандарди за месо од говеда, свињи, овци и кози, CELEX бр. 32008R1249.

(3) Буквите и бројките кои се користат за ознаките на печатот не треба да бидат помали од 2 сантиметри во висина.

Член 4

(1) Етикетата од членот 2 став (5) на овој правилник има квадратна форма со големина од најмалку 50cm².

(2) Етикетата ги содржи ознаките од член 3, став (2) на овој правилник.

(3) Покрај ознаките од став (2) на овој член, етикетата ги содржи и следните податоци:

- бројот на одобрение на кланичниот капацитет;
- идентификацискиот или кланичниот број на животното;
- датумот на колење;
- масата на трупот и
- начинот на класификација на трупот (рачен или автоматизиран).

(4) Содржината на ознаките треба да е јасно читлива. На ознаките не треба да се вршат било какви измени, освен ако истите се јасно обележани на етикетата и извршени под надзор на официјален ветеринар.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Број: 08-10178/4
23 јануари 2012 година
Скопје

Министер,
Љупчо Димовски, с.р.